

Отворено писмо до:

Службата за комуникации на Владата на РМ; Агенцијата за иселеништво на РМ; Обединета Македонска Дијаспора; Интернационално движење за македонски човекови права; Македонска Алијанса; Македонски светски конгрес; "Виножито" од Егејска Македонија; ОМО Илинден ПИРИН од Пиринска Македонија; Македонска Алијанса за Европска Интеграција од Албанија; Македонско здружение "Кочо Рацин", Белград, Србија; Македонските заедници на државите во светот и индивидуални македонски активисти на движењето, автори на книги и национално политички статии и теми и пријатели на македонскиот народ

Службата за комуникација на Владата на РМ, во соработка со Агенцијата за иселеништво, може да ги зближи сите македонски лоби групи во дијаспората, за заедничка соработка и стимулација на нивните активности, со сличните групи и поединци од РМ. Тие сите припаѓаат во групата НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ. Ова е важно особено за официјалните контакти со Европската унија во која функционира Комисија само со невладини организации од светот.

Службата за комуникација на Владата на Република Македонија, посебно или во соработка со Агенцијата за иселеништво на Р Македонија, може да дава сугестии за поуспешно и поквалитетно ангажирање на лоби групите во поставувања барања, до меѓународните организации и институции, да укажува на последиците од некоректните барања или претставувања на потребите на македонските исленици, по државите во светот, за нивно признавање и третирање на македонската националност и сувереност и сл.

Иселеничките лоби групи составени од Македонци и странски државјани, од македонско потекло, како што се Обединета Македонска Дијаспора (ОМД), Интернационално Македонско Движење за човекови права, Обединети Македонци и други групи и поединци во дијаспората и слични на нив во окупираниите делови на Македонија, како што се "Виножито" од Егејска Македонија, ОМО Илинден ПИРИН од Пиринска Македонија и други, денес не соработуваат меѓусебно или, пак, ако соработуваат тоа е минимално и не е сходно со потребите кои сами по себе се наложуваат.

Заедничкото или посебно, но усогласено активирање на лоби групите, како и нивно официјално претставување на национални, верски, културни, политички и други потреби, на своето членство или македонското иселеништво, од нивната близина на живеење, надвор од Република Македонија, особено пред меѓународните организации и нивните институции, како што се, ЕУ, НАТО, ООН и други, може да придонесе за успех. Спротивно, гледано од досегашната практика и покрај интелектуалните квалитети на групите и на поединците, како и гледано од програмите кои, исто така, се квалитетни, без извесен надзор со упатувања на вистински адреси и правилни претставувања на потребите на македонското иселеништво, само делумно би имало успех, како што има и досега.

Досега секоја лоби група или македонски организиран субјект, во дијаспората и во окупираниите делови на Македонија, работат на своја рака, без некои официјални контакти, кои не даваат доволен успех за солвирање-решавање на националните, верските, културните и другите актуелни потреби на Македонците, кои живеат надвор од Република Македонија. Повеќето од активоста е сведена на согледувања на потребните решенија и прикажувања на фактичката положба, истакнувајќи ги како примери кои треба да се реализираат во практиката. Македонските медиуми публикуваат дел од овие вредни трудови, но за кусо време паѓаат во заборава и се запоставуваат и не се реализираат, односно практично не се спроведуваат, таму каде и се наменети.

Во извештаите и статиите се потребни согледувања на македонските лоби групи во дијаспората, се чувствува не-

достаток на финансиски средства, за административните и организационите активности, кои се основа и за меѓусебните комуникации. Тоа придонесува и за себична, донекаде изолирана активност, што условува лично претставување на активностите, кои покажуваат успех, во поедини акции и контакти со претставници на меѓународните организации, институции и одделни нивни претставници (најмногу контакти со конгресмени во САД). Многу ретко се сретнуваат, во нивните средства за информирање, меѓусебните контакти како договори и заеднички спроведувања на активности и сл. Тука изостануваат истакнувања на активности, на многу активни членови и супортери, на македонските заедници, особено во државите низ светот. Така, произлегува различност во толкувањата кој колку се ангажирал или кој колку придонел, за остварување на поедини важни настани или дипломатски или демократски правни, организациони и слични акции, се разбира, пред сè, од национален карактер.

Бидејќи сите контакти, односно активности, имаат потреба од одлично познавање и владеење, на пример, на англискиот јазик, како светски комуникативен јазик, како и други светски јазици, членството на водствата на македонските лоби групи и поединци во дијаспората, на сметка на англискиот јазик е запоставен македонскиот литературен јазик. Се создава празнина во општењето кое е многу потребно, на македонски јазик, што е недостиг и проблем или пречка за поцелосно комуникаирање и поставување на вистинските потреби на бранењето на македонската националност и воопшто на македонската битност, од историски, верски, културни и други карактеристичности и македонски обележја.

Македонското иселеништво, македонските активисти-членови во лоби групите, повеќето од нив го зборуваат и интелектуално го владееат македонскиот литературен јазик, бидејќи се образовани во Република Македонија. Од друга страна, пак, водствата на овие групи, а и поединци се од поновите македонски генерации, образовани во англиските говорни подрачја, каде исклучително или во поголем дел го употребуваат англискиот јазик. Така настануваат неразбирања и недоволни комуницирања, а со тоа и недоволна или воопшто немање потребна соработка за националната активност.

Сведоци сме на намалувањето на националната активност или, пак, на тотално неангажирање на водствата на т.н. бивши македонски општини и асоцијации во дијаспората. Да не зборуваме за официјалните македонски православни епархии, кои раководат со македонските верници и македонските духовни објекти, во дијаспората. Тие епархии остваруваат потребни средства, како за нивно функционирање, а исто толкави и поголеми средства за потребите на Македонската православна црква во Р Македонија!? За жал, духовните-верски македонски институции во дијаспората немаат никаква национална активност, ниту соработка, а ниту, пак, на некој начин ги поддржуваат македонските лоби групи и субјекти во нивните национални македонски активности! Господ е голем и Тој нека ни е на помош на сите!

Ве молам воспоставете меѓусебни контакти и соработка, за доброто на македонската кауза, пред сè, за зачувување на македонската националност и уставното име на Македонија. Исто така, Ве молам потврдете го и регистрирајте го ова отворено писмо, особено и првенствено Вие, за кого е и наменето, за да се вклопиме и ние од дијаспората во владината акција "Ден на идеите" иако со мало задоцнување!?

Лоби групите од дијаспората и од Македонија

Рубриката ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.